

**ЗАКОН
ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО
ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ**

("Службен весник на
РМ"бр.38/93,48/93,21/98,25/99, 39/99, 81/99,
49/00,6/02, 31/03, 38/04 и 35/06 и 84/07)

-пречислен текст-

(Неофицијален консолидиран текст)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите, начините и постапката за трансформација на претпријатија со општествен капитал (во натамошниот текст: претпријатие) во претпријатијата во кои е определен сопственикот, како и начините и постапката за продажба на акциите и уделите кои во постапката за трансформација и се издадени на Агенцијата.

Трансформацијата на претпријатието со општествен капитал (во натамошниот текст: трансформација) од став 1 на овој член се врши со организирање на претпријатието во акционерско друштво или друштво со ограничена одговорност со капитал во приватна сопственост, односно со определен сопственик, под условите и постапката утврдени со овој закон, и со Законот за трговски друштва. Трансформацијата се врши со продажба на општествениот капитал или на сите средства на претпријатието.

Член 2

Претпријатијата со општествен капитал, според овој закон, се претпријатија во општествена сопственост и претпријатија во мешовита сопственост кога врз основа на општествените средства, кои во нив се вложени, не се стекнати сопственички права над претпријатијата.

Претпријатијата со општествен капитал, според овој закон, се и организациите на здружениот труд и деловните заедници кои вршат стопанска дејност и се уште не се организирани како претпријатија.

Член 3

Трансформацијата според овој закон не се врши на:

а) претпријатија и организациите кои со закон и со одлука заснована врз закон е утврдено дека вршат работи и дејности од посебен општествен интерес, односно јавна служба или имаат статус на јавно претпријатие;

б) претпријатија и други правни лица кои стопанисуваат со водите, шумите, земјиштето и другите јавни добра, со становите и деловниот простор;

в) претпријатија во општествена сопственост чија дејност е организирање игри на среќа и

г) претпријатија кои согласно со закон имаат монополска положба, освен деловите, односно друштвата кои тие ги основале, а за кои ќе се утврди дека немаат монополска положба.

Трансформацијата на претпријатијата, организациите, односно јавна служба од став 1 на овој член, банките и другите финансиски организации, организациите за осигурување и земјоделските задруги ќе се уреди со друг закон.

Ако на претпријатијата од став 1 точка а) на овој член, со закон им биде изменет статусот, можат да бидат трансформирани според овој закон.

Член 4

Физичките и правните лица во постапката на трансформацијата не можат да стекнуваат сопственички права врз природните богатства на Република Македонија, растителниот и животинскиот свет, добрата во општа употреба, како и предметите и објектите од особено културно и историско значење, кои со закон се определени како добра од општ интерес за Републиката и уживаат посебна заштита.

Условите и начинот на користењето на добрата во општа употреба и предметите и објектите од особено културно и историско значење се уредуваат со закон.

Член 5

Претпријатијата врз кои е отворена стечајна постапка можат да пристапат кон трансформација, само на начинот и под условите пропишани со овој закон.

Претпријатијата што вршат стопанска дејност заради професионално оспособување и вработување на инавалидизирани лица, претпријатија за вработување на инвалиди, како и деловите на претпријатија организирани како заштитни работилници, можат да пристапат во трансформација на начинот и под условите пропишани со овој закон само доколку со договор склучен со Агенцијата се обврзат дека ќе обезбедат остварување на правата на вработување и по основ на работа на лицата вработени во нив пред влегувањето во сила на овој закон.

Член 6

Пред утврдувањето на вредноста на претпријатието, се изземаат градежното и земјоделското земјиште кои со денот на влегувањето во сила на овој закон се во сопственост на Република Македонија.

Претпријатието од став 1 на овој член продолжува со користење и управување со градежното, односно земјоделското земјиште ако го користи или за него се грижи како добар стопан, до донесување на правосилно решение за денационализација, односно до доделување на право на користење во согласност со закон.

Член 7

Вредноста на претпријатието, според овој закон, е разликата меѓу вредноста на средствата на претпријатието и другите права (вкупна актива) и вредноста на обврските на претпријатието, вклучувајќи ги обврските кон правни и физички лица врз основа на нивните трајни влогови во претпријатието.

Средствата вложени од армијата, вредноста на опремата и средствата на територијалната одбрана, цивилната заштита и другата опрема која е наменета за одбрана, производните средства, објектите и другата опрема за производство на вооружување и воена опрема, наменските средства дадени од буџетот, средствата за кои гаранција дала Република Македонија и го презела отплаќањето без оглед дали се во редовно производство, имаат статус на учество на Република Македонија во вредноста на претпријатието.

Министерството за финансии со правилник го пропишува начинот на утврдување на средствата содржани во став 2 на овој член.

Под обврски на претпријатието од став 1 на овој член не се сметаат трајните влогови на правните лица во претпријатието, кои со здружување, заедничко вложување или по друга основа се внесени во претпријатието без обврска на враќање и без право на учество во добивката по основ на тоа вложување.

Вредноста на станите не влегува во вредноста на претпријатието, а сопственичката трансформација на станбениот фонд на претпријатијата се врши според одредбите на друг закон.

Во рамките на вредностите на претпријатието, посебно се изразува вредноста на објектите на општествениот стандард.

Член 8

За организирање, контрола и спроведување на трансформацијата се формира Агенција на Република Македонија за приватизација (во натамошниот текст: Агенција).

Член 9

Вредноста на претпријатието се утврдува со процена, според методологијата што на предлог на Агенцијата ја донесува Владата на Република Македонија.

Утврдувањето на вредноста на претпријатието, согласно со методологијата од став 1 на овој член, ја вршат правни и физички лица овластени од Агенцијата.

Утврдената вредноста од став 1 на овој член се изразува во германски марки (ДЕМ), според средниот девизен курс на Народната банка на Република Македонија на датумот на процената.

Агенцијата има право да побара друг овластен проценувач да изврши контрола на проценетата вредност на претпријатието, утврдена согласно со став 2 од овој член.

Член 10

Трошоците на постапката за трансформација паѓаат на товар на претпријатието, ако со овој закон или со договорот за продажба не е поинаку определено.

Член 11

Начинот и постапките на трансформација се спроведуваат во зависност од големината на претпријатието, односно дали е мало, средно или големо.

Големите и средните претпријатија се трансформираат во акционерски друштва. По исклучок, со согласност на Агенцијата, средните претпријатија можат да се трансформираат и во друштва со ограничена одговорност.

Малите претпријатија се трансформираат во друштва со ограничена одговорност, а со согласност на Агенцијата и во акционерски друштва.

Акционерско друштво, односно друштво со ограничена одговорност, се смета за организирано со денот на уписот во соодветниот регистар.

Друштвото од став 4 на овој член е правен наследник на претпријатието што се трансформирало.

Член 12

Мало претпријатие, во смисла на овој закон, е претпријатие што на датумот на процената исполнува најмалку два од наведените критериуми ако:

а) просечниот број на вработените врз основа на работните часови во текот на една година не е поголем од 50 работници;

б) годишниот приход е помал од 8.000 просечни месечни плати (брuto) по работник во стопанството на Република Македонија и

в) просечната вредност на активата (средствата) намалена за загубата (на почетокот и на крајот на деловната година) е помала од 6.000 просечни месечни плати (брuto) по работник во стопанството на Република Македонија.

Средно претпријатие, во смисла на овој закон, е претпријатието што на датумот на процената исполнува најмалку два од наведените критериуми ако:

а) просечниот број на вработените врз основа на работните часови во текот на една година не е поголем од 250 работници;

б) годишниот приход е помал од 40.000 просечни месечни плати (бруто) по работник во стопанството на Република Македонија и

в) просечната вредност на активата (средствата) намалена за загубата (на почетокот и на крајот на деловната година) е помала од 30.000 просечни месечни плати (бруто) по работник во стопанството на Република Македонија.

Другите претпријатија, според овој закон, се сметаат за големи претпријатија.

Член 13

Малото, односно средното претпријатие самостојно го избира начинот и постапката за трансформација, а големото претпријатие во соработка со Агенцијата.

Претпријатијата од став 1 на овој член можат да комбинираат повеќе начини и постапки на трансформација.

Член 14

Малите и средните претпријатија се должни да донесат одлука за трансформација во рок од една година, а големите претпријатија во рок договорен со Агенцијата, кој не може да биде подолг од две години.

Роковите од став 1 на овој член течат од денот на влегувањето во сила на методологијата за процена на вредноста на претпријатијата.

За претпријатијата што извршиле трансформација според законот за општествен капитал, роковите за трансформација од став 1 на овој член течат од денот на известувањето на претпријатието за извршената контрола, односно ревизија, но не подолго од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 15

Одлука за трансформација донесува органот на управување на предлог на работодавниот орган на претпријатието.

Кон одлуката, претпријатието приложува:

- програма за начинот на остварување на трансформацијата;

-извештај за извршената контрола на примената на Законот за општествениот капитал и Законот за исплата на личните доходи, на средствата за непосредна заедничка потрошувачка и средствата за исхрана на работниците во текот на работата (“Службен лист на СФРЈ” број 37/90 и 84/90) од организацијата овластена за контрола на законитоста и исправноста на сметководствените искази;

-извештај за извршена ревизија на годишната пресметка, ако Агенцијата побарала да биде извршена таква ревизија;

- извештај за проценетата вредност на претпријатието;

-извод од судскиот регистар и

-податоци и докази за правото на сопственост, располагање, користење и управување со недвижностите.

Агенцијата донесува упатство за подготвување на програма за начинот на остварување на трансформацијата и за содржината на извештајот за проценетата вредност на претпријатието.

Одлуката за трансформација претпријатието ја доставува до Агенцијата и до Комисијата на Владата за приватизација во рок од 15 дена од денот на нејзиното донесување.

Член 16

Агенцијата во рок од 60 дена од приемот на документите утврдени во член 15 на овој закон на Комисијата на Владата за приватизација и дава мислење дали предложената трансформација е во согласност со условите, начинот и постапките пропишани со овој закон.

Комисијата на Владата за приватизација врз основа на мислењето на Агенцијата, во рок од 30 дена донесува решение за давање согласност за отпочнување на постапката за трансформација, освен ако со овој закон не е поинаку определено.

Решението од став 2 на овој член истовремено се доставува на претпријатието и на Агенцијата.

Против решението на Комисијата на Владата за приватизација претпријатието има право на жалба до Владата на Република Македонија.

Ако Комисијата на Владата за приватизација во рокот утврден во став 2 од овој член не донесе решение за давање согласност за отпочнување на постапката за трансформација на малото претпријатие се смета дека согласноста е дадена и претпријатието може да почне со постапката на трансформација.

Член 17

Претпријатието е должно одлуката за трансформација да ја објави во “Службен весник на Република Македонија”, во еден од дневните весници што излегуваат во Република Македонија и во весниците на јазиците на националностите во рок од осум дена од денот на приемот на согласноста од Комисијата на Владата за приватизација.

Член 18

Ако по донесената одлука за трансформација настапат промени на вредноста на претпријатието што било предмет на процена или ако не се отпочне со реализација на избраниот начин на трансформација во рок од 12 месеци од денот на донесувањето на одлуката за трансформација, претпријатието е должно повторно да ја утврди вредноста на претпријатието.

Член 18-а

Претпријатијата што извршиле трансформација, за неоткупениот дел од општествениот капитал на Агенцијата и издаваат обични акции, доколку со овој закон поинаку не е утврдено.

Член 18-б

Приоритетните акции издадени на Агенцијата согласно одредбите на овој закон не се кумулативни и на Агенцијата и даваат право на :

- дивиденда од најмалку 2% годишно и сразмерно учество во дивидендата ако на обичните акции им се исплатува дивиденда над овој износ и
- сразмерен дел од остатокот на имотот по исплатата на доверителите ако над претпријатието е спроведен стечај или ликвидација
- свикнување собрание на акционери согласно со одредбите на Законот за трговските друштва.

Член 19

Претпријатијата што се трансформираат на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување бесплатно му издаваат акции, односно потврда за удел во износ од 15% од вкупната вредност на издадените акции, односно удели.

Акциите, односно уделите од став 1 на овој член се приоритетни и:

- гласат на име на Фондот;
- даваат право на дивиденда од намалку 2% годишно и сразмерно учество во остатокот од добивката ако на обичните акции им се исплатува дивиденда над овој износ;
- не даваат право на глас во собранието на друштвото и
- во случај на стечај или ликвидација на друштвото даваат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

-приоритетните акции од став 1 на овој член не се кумулативни

Акциите односно уделите, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување може да ги продава.

Акциите односно уделите од ставот 3 на овој член со продажбата се претвораат во обични.

Член 19-а

Агенцијата може врз основа на договор да врши продажба на акциите, односно уделите на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување заедно со акциите и уделите што се пренесени на Агенцијата.

Средствата остварени од продажбата на акциите, односно уделите на Фондот, се приход на Фондот, намалени за трошоците сврзани за продажбата.

Член 20

Средствата остварени со трансформацијата се пренесуваат во

Агенцијата пред уписот во соодветниот регистар, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на продажбата.

Член 21

Дивидендата од акциите, односно уделите што претпријатието ги издава и ги пренесува на Агенцијата, средствата што ќе се остварат со продажба на објектите од општествениот стандард, како и дел од средствата чија распределба е утврдена во член 93 на овој закон, се користат за обезбедување на правата и за создавање можности за вработување на работниците кои ќе останат без работа заради сопственичката трансформација.

Владата на Република Македонија донесува програма за користење на средствата од став 1 на овој член.

Член 22

Акциите, односно уделите издадени според овој закон се изразуваат во ДЕМ, а се плаќаат со:

- а) денари;
- б) се брише
- в) денари стекнати со продажба на ефективна конвертибилна странска валута
- г) хартии од вредност издадени од Република Македонија и
- д) странска конвертибилна валута кога акциите, односно уделите се продаваат на странско лице.

Член 23

Претпријатието што се трансформира не може посредно или непосредно да го кредитира купувањето на акциите, односно уделите, ниту да дава емство за кредитите што се земаат за таа цел.

Уплатите извршени на начин утврден во став 1 на овој член се ништовни.

Член 24

Во трансформацијата под еднакви услови можат да учествуваат домашни и странски, физички и правни лица.

Претпријатие и друго правно лице во кое општествениот капитал учествува со повеќе од 30% во вредноста на претпријатието, не може да учествува во трансформација на друго претпријатие.

Член 25

Право на купување под повластени услови имаат:

- а) работниците, кои во претпријатието, односно во сложената форма на организирање што се трансформира, работеле најмалку две години пред донесувањето на одлуката за трансформација;
- б) лицата чиј работен однос престанал во претпријатието што се трансформира и кои во него непрекинато

работеле најмалку две години и

в) пензионираниите работници кои во претпријатието што се трансформира непрекинато работеле најмалку две години.

Правото на повластено купување може да се остварува еднократно и само во едно претпријатие.

Член 26

Под повластени услови можат да се купат најмногу 30% од вредноста на акциите, односно уделите што ги издава претпријатието што се трансформира.

Корисникот на попустот од член 25 на овој закон има право акциите, односно уделите да ги купува со основен попуст од 30% од номиналната вредност, зголемен за 1% за секоја полна година на работен стаж во претпријатието, со тоа што износот на купените акции, односно уделот со попуст не може да го надмине износот од 25.000 ДЕМ.

За запишаните неотплатени акции, односно удели купени под повластени услови, ако се платат во готово и во целост, субјектите од член 25 на овој закон, имаат право на дополнителен попуст од 50% од износот кој треба да се плати.

Член 27

Акциите, односно уделите во висина на проценетата вредност на објектите на општествениот стандард (одморалишта, рекреативни центри и слично) се продаваат според проценетата вредност со основен попуст од 50% од номиналната вредност на акциите, зголемен за 1% за секоја полна година работен стаж во претпријатието.

Акциите од став 1 на овој член и од став 1 од член 26 на овој закон се достапни за сите корисници на попустот од член 25 на овој закон под еднакви услови.

Член 28

Акциите од членот 26 и 27 на овој закон се обични акции.

Акциите, односно уделите од членовите 26 и 27 на овој закон се со рок на отплата од 60 месечни рати, со грејс период од две години од денот на нивното запишување.

За акциите, односно уделите од став 2 на овој член претпријатието на имателите им издава потврда за привремени акции односно удели.

Корисникот на попустот од членот 25 на овој закон го губи правото на отплата на рати на запишаните акции, односно удели со попуст, доколку не уплати две рати еднopoдpyгo или три рати со прекин во текот на шест месеци.

Во случаите предвидени во став 1 на овој член корисникот на попустот има право веднаш, но не подолго од 30 дена од влегувањето во сила на овој закон да го исплати целиот остаток од продажната цена на акциите односно уделите.

Ако корисникот на попустот го

искористи правото за исплата на остатокот од продажната цена на акциите, односно уделите се стекнува со правото на дополнителен попуст од член 26 став 3 на овој закон.

Ако корисникот на попустот не го користи правото од став 5 на овој член има право на сопственост на акциите односно уделите сразмерно на износот што го отплатил.

Акциите, односно уделите врз кои корисникот на попустот го изгубил правото на сопственост, Агенцијата за приватизација веднаш ги нуди на продажба на начин и под услови предвидени со овој закон.

Член 28-а

По барање на Агенцијата за приватизација, акционерското друштво, односно друштвото со ограничена одговорност во кое согласно со одредбите од член 28 на овој закон дошло до промена на сопственичката структура на акциите, односно уделите, е должно во рок од 15 дена од денот на пристигнатот барање од Агенцијата да ја усогласи акционерската книга, односно книгата за удели со новонастанатата сопственичка структура.

Член 29

Претпријатието води евиденција на одобрените попусти на купените акции, односно удели.

Агенцијата има право на надзор над евиденцијата на одобрените попусти.

Евиденцијата се води во посебна книга на соодветен начин пропишан од Агенцијата.

Член 30

Субјектите од член 25 на овој закон правото на попуст го остваруваат во постапката за трансформација на претпријатието.

Правото на попуст се одобрува индивидуално.

Субјектите од став 1 на овој член можат да ги користат попустите и другите погодности утврдени со овој закон, намалени за погодностите што ги користеле според Законот за општествениот капитал.

Член 31

Средствата остварени според овој закон и припаѓаат на Република Македонија, а се уплатуваат на посебна сметка на Агенцијата.

Член 32

Договор за продажба на општествен капитал склучен спротивно на одредбите на овој закон е ништовен.

Член 32-а

Кога во постапката за трансформација за општествениот капитал на Агенцијата и се издаваат приоритетни акции, купувачот на акциите кои се отплаќаат на рати го стекнува правото на сопственост и правата кои произлегуваат од обични акции сразмерно на извршените уплати.

Во случај кога во постапката за трансформација за општествениот капитал на Агенцијата и се издаваат обични акции, купувачот на акциите кои се отплаќаат на рати ги стекнува правата кои произлегуваат од акциите во моментот на склучувањето на договорот.

Кога купувачот ќе се стекне со правата кои произлегуваат од акциите купени на рати во моментот на склучувањето на договорот, должен е при склучувањето на договорот да приложи банкарска гаранција, залог или друго обезбедување за обврските преземени со договорот, при што првата уплатена рата се смета за капар.

За реализација на договорот врз основа на кој плаќањето на акциите се врши на рати, може да се определи посредник (ескроу агент).

Неплаќањето на ратите утврдени со договорот повлекува раскинување на договорот, а приоритетните акции од став 1 на овој член, наредниот ден се претвораат во обични.

Член 32-б

Во случај на раскинување на договорот за продажба на општествениот капитал на рати, поради делумно неисполнување на обврските од страна на купувачот, како и во други случаи кога обврската за плаќање нема да биде намирена во целост, купувачот стекнува право на сопственост на акции или удел, сразмерно на извршените уплати.

Во случај на општетување на општествениот капитал, за износот на штетата, се одзема соодветен број на акции на кои купувачот стекнал право на сопственост, односно се намалува номиналната вредност на уделот кој го стекнал, а за толкав износ се зголемува вредноста на општествениот капитал.

II. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Член 33

Во постапката за трансформација се обезбедуваат барањата на поранешните сопственици и нивните правни наследници кои се државјани на Република Македонија.

Одредбите на овој закон не навлегуваат во правото на лицата од став 1 на овој член за враќање на имотите што се

остварува согласно со прописите за денационализација.

Член 34

Со донесување одлука за трансформација претпријатието е должно да ги повика со оглас поранешните сопственици и нивните наследници (во натамошниот текст: баратели), во рок од 60 дена по огласувањето да ги најават побарувањата од претпријатието.

Член 35

Побарувањата од член 34 на овој закон истовремено се доставуваат до претпријатието и Агенцијата.

Барателите ги доставуваат побарувањата на образец што го пропишува Агенцијата, кој ги содржи податоците за претпријатието кон кое сопствениците имаат побарувања, за правната заснованост на одземениот имот за кој се однесува побарувањето, како и за неговиот вид и висина.

Член 36

Агенцијата во рок од 15 дена по истекот на рокот за поднесување на барањето ќе го извести претпријатието што донело одлука за трансформација за доставените барања или ќе даде потврда дека никој не најавил побарување во рокот утврден со овој закон.

Претпријатието може да ја продолжи постапката за трансформација врз основа на потврдата од став 1 на овој член.

Ако барател најавил побарување, претпријатието трансформацијата може да ја продолжи ако:

- со документи докаже дека не располага со недвижен имот или со други средства, за кои било поднесено барањето и не ги присвоило или вложило во друго претпријатие по влегувањето во сила на овој закон или 6 месеци пред тоа и ако барателот не ги оспорува правните дејствија што претпријатието ги направило до тој момент и

- во актот за трансформација се обврзе дека акциите со вредност што одговара на висината на побарувањето како приоритетни, по фидуцијарен пат ќе ги пренесе на Агенцијата.

Член 37

Фидуцијарна правна работа според овој закон е спогодбата со која претпријатието ја пренесува сопственоста на акциите, односно уделите на Агенцијата со обврска со акциите, односно уделите да се однесува како добар стопан.

Ако тоа го овозможува просторната, технолошката и други околности, претпријатието под истите услови утврдени во став 1 од овој член на

Агенцијата и ја пренесува сопственоста на недвижниот имот.

Член 38

Со договор на Агенцијата и се пренесува сопственоста над акциите, уделите, односно недвижниот имот над кои поранешните сопственици полагаат право.

Претпријатието има право на првенство да го земе издвоеното средство под наем или закуп.

Врз основа на правосилна одлука според прописите за денационализација со која е уважено барањето на сопственикот, Агенцијата му ги предава на сопственикот акциите, уделите, дивидендата, недвижниот имот како и закупнината и другите погодности, намалени за трошоците.

Ако барањето од став 3 на овој член не е уважено недвижниот имот, односно акциите и уделите, Агенцијата ги продава според одредбите на овој закон.

Член 39

Бришан

Член 40

За праведно обештетување на барателите од член 34 на овој закон, ќе се користи и дел од средствата што ќе се остварат согласно со овој закон.

III. НАЧИН И ПОСТАПКИ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА

A. ТРАНСФОРМАЦИЈА НА МАЛО ПРЕТПРИЈАТИЕ

Член 41

Мало претпријатие се трансформира со :

1. Откуп на претпријатието од страна на вработените и
2. Продажба на идеален дел на претпријатието

1. Откуп на претпријатието од страна на вработените

Член 42

Вработените во претпријатието откупот на претпријатието можат да го извршат ако откупат најмалку 51% од проценетата вредност на претпријатието, на начини и според условите утврдени со одлуката за трансформација и одлуката за организирање на претпријатието како друштво со ограничена одговорност.

Претпријатието, за неоткупениот дел од општествениот капитал, на Агенцијата и издава потврда за удел во претпријатието.

Член 43

Право да купуваат удели во мало претпријатие имаат сите вработени во претпријатието под еднакви услови.

Член 44

Сопствениците на удели (во натамошниот текст: иматели на удели) имаат право на управување во согласност со одлуката за организирање на претпријатието во друштво со ограничена одговорност, право на дивиденда и право на сразмерен дел од остатокот на имотот после исплатата на доверителите во случај на ликвидација или стечај на претпријатието.

Член 45

Бришан

Член 46

Имателите на удели во претпријатието, со должни согласно со програмата за начинот на остварување на трансформацијата, во рок од пет години по уписот на трансформацијата во соодветниот регистар, да го откупат уделот од Агенцијата по неговата номинална вредност, изразен според овој закон.

Член 47

По исклучок од член 46 на овој закон, ако имателите на удели во претпријатието секоја година по усвојувањето на годишната пресметка не откупан најмалку 1/5 од уделот што го држи Агенцијата, по основ на тој удел Агенцијата ги врши и правата што ги имаат во поглед на управувањето другите иматели на удели.

Имателите на удели кои се вработени во претпријатието можат да ја користат дивидендата само за откуп на делови од уделот што го држи Агенцијата, до целосен откуп на претпријатието.

Неоткупениот удел од став 1 на овој член, Агенцијата веднаш го става на јавна продажба.

2. Продажба на идеален дел од претпријатието

Член 48

Под идеален дел од претпријатието во смисла на овој закон се смета било кој дел од главнината на претпријатието изразен во акции, односно удели.

Идеалниот дел од претпријатието * се продава со:

- а) јавен повик за прибирање понуди и
- б) се брише.

Јавниот повик за прибирање на понуди ги спроведува комисија составена од три члена (во натамошниот текст : комисија).

Член 48-а

Трансформацијата со продажба на идеален дел од претпријатието се смета за успешна и во случај ако се продаде дел од идеалниот дел кој се нуди на продажба.

Член 49

Почетната цена на идеалниот дел од претпријатието се определува сразмерно на неговото учество во проценетата вредност на претпријатието.

Член 50

Понудите по јавниот повик се доставуваат по писмен пат, со доказ положена гаранција во износ од 10% од проценетата вредност на идеалниот дел што се продава.

Понудите се отвораат јавно, од страна на комисијата.

Кога најповолниот понудувач ќе одбие да склучи договор или не ги ќе ги уплати средствата во рокот предвиден со договорот, гаранцијата од став 1 на овој член ја наплатува Агенцијата.

Член 50 - а

По оценувањето на понудите, комисијата изготвува мислење за рангираните понуди, врз основа на кое Управниот одбор на Агенцијата донесува одлука за избор на најповолна понуда.

Против одлуката од став 1 на овој член, незадоволниот учесник на јавниот повик може да изјави жалба до Комисија на Владата за приватизација, во рок од 8 дена од денот на приемот на одлуката.

Одлуката на Комисијата на Влада за приватизација по жалбата е конечна.

Член 50 - б

По однос на содржината на јавниот повик, начинот на доставувањето на понудите и содржината на понудите, соодветно се применуваат одредбите од прописот донесен врз основа на член 95 од овој закон.

Член 51

Бришан

Член 52

Договорот за продажба на идеален дел на претпријатието со купувачите го склучува Агенцијата во писмена форма, во согласност со одлуката за трансформација.

Со договорот од ставот 1 на овој член се утврдува рокот во кој купувачите се должни да го откупат идеалниот дел од претпријатието кој не може да биде подолг од пет години.

Член 53

Купувачот на идеален дел од претпријатието, кој е помал од 51% од проценетата вредност, одлуката за организирање на претпријатието како друштво со ограничена одговорност ја донесува во согласност со Агенцијата.

Претпријатието што се организира како друштво со ограничена одговорност врз

основа на купување на негов идеален дел, за остатокот на општествениот капитална Агенцијата и издава потврда за удел.

Член 54

Бришан

Б. ТРАНСФОРМАЦИЈА НА СРЕДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

Член 55

Средно претпријатие се трансформира со:

1. Продажба на идеален дел од претпријатието;
2. Откуп на претпријатието;
3. Продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието;
4. Издавање на акции заради дополнително вложување и
5. Претварање на побарувањата на доверителите во траен влог.

1. Продажба на идеален дел од претпријатието

Член 56

Одредбите на овој закон што се однесуваат на условите и постапката за продажба на идеален дел на мало претпријатие, се применуваат и на продажбата на средно претпријатие.

2. Откуп на претпријатие

Член 57

Откупот на претпријатието се врши на начин и под услови утврдени во одлуката за трансформација.

Претпријатието во согласност со одлуката за трансформација истовремено донесува одлука за издавање на акции и одлука за организирање на претпријатието како акционерско друштво.

Член 58

Предимство при откупот имаат купувачите кои ќе понудат поповолни услови за откуп.

При еднакви услови, предимство на откуп имаат вработените во претпријатието.

Откупот на претпријатието се смета за успешен ако бидат купени акции најмалку во износ од 51% од проценетата вредност на претпријатието.

Член 58-а

Договорот за откуп на претпријатието, Агенцијата со купувачот го склучува во писмена форма, во согласност со одлуката за трансформација.

Со договорот од ставот 1 на овој член се утврдува рокот во кој купувачот е

должен да ги откупи акциите, кој не може да биде подолг од пет години во еднакви годишни рати.

Член 59 **Бришан**

3. Продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието

Член 60

Претпријатието може да биде продадено на лица кои го преземаат управувањето и водењето на работите на претпријатието (во натамошниот текст: лица кои го преземаат управувањето со претпријатието). Управувањето со претпријатието можат да го преземат само лица кои ќе понудат програма за развој на претпријатието.

Член 61

Продажбата на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието се врши преку јавен повик за прибирање на повеќе понуди.

Агенцијата ги спроведува активностите од став 1 на овој член.

Член 62

Лицата кои го преземаат управувањето се должни да откупат најмалку 51% од проценетата вредност на капиталот на претпријатието во рок кој не може да биде подолг од пет години, при што учеството во моментот на склучувањето на договорот да не биде помало од 20%.

При продажбата на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието предимство имаат понудувачите кои ќе понудат поквалитетна програма за развој на претпријатието, како и други поповолни услови.

Агенцијата и лицата кои го преземаат управувањето со претпријатието склучуваат договор за продажба на претпријатието.

Член 63

По преземањето на управувањето и организирањето на претпријатието како акционерско друштво, за износот на непродадениот општествен капитал, претпријатието на Агенцијата и издава приоритетни акции.

Лицата кои го преземаат управувањето дивидендата од обични акции можат да ја користат само за откуп на акциите од став 1 на овој член што ги држи Агенцијата.

Ако акциите од став 1 на овој член не се откупат во рокот договорен со Агенцијата, акциите што ги држи Агенцијата се претвораат од приоритетни во обични.

Член 64

Договорот за продажба на претпријатието може да биде раскинат ако лицата кои го преземаат управувањето не ги

исполнуваат обврските преземени со договорот.

Договорот од став 1 на овој член се раскинува по сила на овој закон ако претпријатието со годишната пресметка покаже дека е намалена проценетата вредност на претпријатието.

Ако претпријатието со годишната сметка покаже загуба како последица на управувањето на претпријатието спротивно на договорот, како и на несоодветното управување на лицата кои го презеле управувањето со претпријатието, односно загубата е последица на непостапување како добар стопанственик и со внимание на стручно лице, загубата солидарно ја покриваат лицата кои го презеле управувањето.

Заради утврдување на загубата од ставот 3 на овој член претпријатието на трошок на лицата кои го презеле управувањето, е должно да направи ревизија на економско-финансиското работење на претпријатието.

Одредбите од ставот 4 на овој член соодветно се применуваат и во други случаи на општетување на општествениот капитал.

Заради обезбедување на обврските од ставот 3 на овој член, лицата кои го преземаат управувањето со претпријатието должни се да засноваат заложно право врз својот имот сразмерно на вредноста на акциите што ги откупуваат.

Залогот од став 6 на овој член, може да го даде и трето лице.

4. Издавање акции заради дополнително вложување

Член 65

Претпријатието може да издаде акции заради дополнително вложување.

Одлуката за издавање акции претпријатието ја донесува во согласност со Законот за хартии од вредност.

Акциите од став 1 на овој член се без попуст.

Средствата од продадените акции за дополнително вложување му остануваат на претпријатието.

Член 66

Купувачите на акциите од кои се прибавува дополнителен капитал и претпријатието, во согласност со Агенцијата, склучуваат договор со кој ги уредуваат меѓусебните односи, како и начинот на организирањето на претпријатието како акционерско друштво.

Ако номиналната вредност на купените акции за дополнително вложување изнесува најмалку 30% од вредноста на претпријатието, претпријатието во постапката на

организирање како акционерско друштво, за вредноста на капиталот што не е приватизиран на Агенцијата и издава приоритетни акции кои пред продажбата се претвораат во обични.

Член 67

Со договорот од став 1 од член 66 на овој закон се утврдува рокот во кој акционерите по основа на дополнително вложување се должни да откупат најмалку 51% од вкупниот капитал на претпријатието, а што не може да биде подолг од пет години.

За откуп на акциите издадени по основа на општествен капитал, согласно со договорот од став 1 на овој член, купувачите имаат право на попуст од 30% во случај на плаќање одеднаш на сите неплатени акции.

Имателите на обични акции по основа на дополнително вложување дивидендата можат да ја користат само за откуп на акциите од став 1 на овој член.

5. Претворање на побарувањата на доверителите во траен влог

Член 68

Претпријатието решава спогодбено со доверителот на претпријатието своето побарување да го претвори во траен влог за кој му се издаваат акции во акционерското друштво, односно удел во друштвото со ограничена одговорност.

За стекнатите акции, односно уделот претпријатието и доверителот склучуваат договор во писмена форма.

Во согласност со договорот од став 2 на овој член, органот на управување на претпријатието донесува одлука за организирање на претпријатието во акционерско друштво, односно во друштво со ограничена одговорност.

Одредбите од ставовите 1,2 и 3 на овој член соодветно се применуваат и во постапката за трансформација на мали претпријатија.

В. ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ГОЛЕМО ПРЕТПРИЈАТИЕ

Член 69

Органот на управување на големото претпријатие и Агенцијата врз паритетна основа образуваат одбор за трансформација на претпријатието.

Големото претпријатие одлуката за трансформација ја донесува во согласност со Агенцијата.

Големите претпријатија организирани во сложена форма изработуваат единствена програма за начинот на остварување на трансформацијата.

Член 70

Одборот за трансформација подготвува одлука за трансформација на претпријатието во која, покрај нејзините

составни делови од член 15 на овој закон, особено внимание се посветува на активностите за организационо и финансиско реструктурирање на претпријатието.

Член 71

Трансформацијата на големото претпријатие се врши според начините и постапките кои согласно овој закон се применуваат за трансформација на средно претпријатије, освен условот од став 1 од член 62 на овој закон што за лицата кои го преземаат управувањето со големо претпријатие изнесува најмалку 10% од проценетата вредност, и условот од член 66 став 2 што за големите претпријатија изнесува 15%.

Член 72

Договорите за продажба на големо претпријатие или на идеален дел од претпријатие, за вложување на капитал во претпријатието, за претворање на вложувањата врз договорна основа и на побарувања спрема претпријатието во траен влог ги склучува Агенцијата.

IV. ИЗДАВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ВО ЗАКУП

Член 73

Претпријатието може да склучи договор за давање во закуп на дел од средствата на претпријатието на определено време.

По извршената процена на вредноста на средствата што се даваат во закуп се спроведува постапка на јавен повик за прибирање на повеќе понуди.

Член 74

Со договорот за закуп на дел од средствата се внесува клаузула за откуп на средствата што се даваат во закуп и тоа така што, покрај плаќањето на закупнината, да се врши и откуп на средствата.

Договорот за закуп во кој е содржана клаузулата за откуп се склучува на рок кој не може да биде подолг од седум години.

Член 75

Барањето за давање на дел од средствата на претпријатието во закуп, претпријатието истовремено го доставува до Агенцијата и Комисијата на Владата за приватизација.

Агенцијата во рок од 60 дена од приемот на барањето ѝ дава мислење на Комисијата на Владата за приватизација.

Договорот за закуп може да биде склучен ако претпријатието добие согласност од Комисијата на Владата за приватизација. Договорот што е склучен без согласност на Комисијата на Владата

за приватизација нема правно дејство. Комисијата на Владата за приватизација, врз основа на мислењето на Агенцијата од став 2 на овој член, во рок од 30 дена е должна да донесе решение.

Ако решението не биде донесено во рокот утврден во ставот 4 од овој член се смета дека согласноста е дадена.

V. ТРАНСФОРМАЦИЈА СО ПРОДАЖБА НА СИТЕ СРЕДСТВА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Член 76

Како трансформација се смета и продажбата на сите средства на претпријатието кога доаѓа до престанок на претпријатието.

Одлука за продажба на сите средства на претпријатието донесува органот на управување на претпријатието.

Врз Агенцијата се пренесуваат и обврските на претпријатието што престанало со продажбата на сите средства.

Меѓусебните односи на Агенцијата и на доверителите на претпријатието што престанало со продажба на сите средства се уредуваат согласно со одредбите за редовна ликвидација.

Член 77

Пред склучувањето на договорот за продажба на сите средства на претпријатието, претпријатието задолжително прибавува одобрение од Комисијата на Владата за приватизација.

Комисијата на Владата за приватизација е должна по бараното одобрение од став 1 на овој член да донесе решение во рок од 30 дена од денот на приемот на мислењето на Агенцијата.

Агенцијата е должна мислењето од став 2 на овој член да го достави до Комисијата на Владата за приватизација во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на барањето за продажба на сите средства на претпријатието, што истовремено се доставува до Агенцијата и Комисијата на Владата за приватизација.

Договорот за продажба на сите средства го склучува Агенцијата со купувачот по добивањето на одобрението од став 1 на овој член.

Договорот за продажба на сите средства на претпријатието е основ за запишување на правото на сопственост во јавните книги.

Член 78

Со влегување во сила на договорот за продажба на сите средства, претпријатието престанува да постои.

Агенцијата го огласува престанувањето на претпријатието од став 1 на овој член во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на влегување во сила на договорот за продажба на сите средства, на

вработените во претпријатието им престанува работниот однос.

Со договорот за продажба на сите средства може да се утврди право на вработените да се вработат кај купувачот, како и да се утврдат и други права.

Член 79

Агенцијата го поднесува договорот за продажба на сите средства на надлежниот суд за регистрација, кој согласно со став 1 од член 78 на овој закон, го брише претпријатието од соодветниот регистар.

Бришењето од судскиот регистар се објавува во "Службен весник на Република Македонија" на трошок на Агенцијата.

VI. ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕ ВО СТЕЧАЈ

Член 80

Доверителите можат да поднесат предлог до стечајниот совет, привремено да ја запре стечајната постапка и претпријатието да продолжи со работа.

Предлогот од став 1 на овој член може да го поднесе и Агенцијата.

Стечајниот совет образува одбор на доверители кои именуваат Управен одбор, како орган на управување со претпријатието, што ги одредува лицата на кои им го доверува организирањето и застапувањето на претпријатието - должник.

Член 81

Управниот одбор најдоцна во рок од 60 дена донесува програма за финансиска и сопственичка трансформација, во која се опфатени и мерките, дејствијата и активностите за долгорочна консолидација на претпријатието, а посебно:

- преземањето на долговите;
- отпишувањето на долговите или одлагањето на плаќањата по пат на доброволно или принудно порамнување;
- конверзија на долгот во траен влог;

- гаранција и емство на доверителите и

- утврдувањето на структурата на капиталот и именувањето на сопствениците на капиталот во идното друштво.

Со програмата за финансиска и сопственичка трансформација може да се предвиди и принудна конверзија на долгот во траен влог, под услов и на начин утврден со член 82 од овој закон.

Член 82

На рочиштето што го свикува стечајниот совет, доверителите се изјаснуваат и гласаат за програмата на финансиската и сопственичката трансформација.

Се смета дека програмата е прифатена ако за неа гласаат доверителите чии побарувања изнесуваат повеќе од половина на побарувањата на сите доверители кои имаат право на глас.

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со поднесок што го потпишал овластен застапник на доверителот.

Порамнувањето, како и другите мерки во програмата за трансформација имаат правно дејство спрема сите доверители.

На Програмата за сопственичка и финансиска трансформација Агенцијата дава согласност само под услов ако со истата се предвидува сопственичка трансформација на општествениот капитал согласно со начините и постапката за трансформација утврдени со овој закон.

Член 83

После санирањето и реорганизирањето на претпријатието должник, Управниот одбор донесува одлука за сопственичка трансформација во акционерско друштво или друштво со ограничена одговорност.

Стечајниот совет врз основа на мислење на Агенцијата по одлуката од ставот 1 на овој член, донесува решение за давање на согласност за отпочнување на постапка за трансформација, со што се запира стечајната постапка.

По правосилноста на решението за давање согласност, претпријатието е должно да ја објави одлуката од ставот 1 на овој член на начин и во рок утврден со членот 17 од овој закон.

Ако санирањето и реорганизацијата на претпријатието - должник не ги дадат очекуваните резултати, Управниот одбор му предлага на стечајниот совет да ја продолжи стечајната постапка.

Стечајната постапка ќе продолжи и ако стечајниот совет не даде согласност согласно со став 1 од овој член.

Член 84

Кога се врши санирање и реорганизација на претпријатието - должник соодветно се применуваат одредбите од Законот за стечај.

На работниците им престанува работниот однос и имаат право да ги остваруваат сите права, како и работниците во претпријатијата во стечај, освен ако им се обезбедени поповолни услови од страна на доверителите, односно Управниот одбор.

Работниот однос на работниците привремено задржани на работа (работен однос на определено време), може по успешното санирање и реорганизирање, односно донесување на одлуката за

трансформација, да им се претвори во работен однос на неопределено време.

Член 85

Доверителите чии побарувања изнесуваат повеќе од половина од сите побарувања можат, во согласност со одборот на доверителите, да основаат акционерско друштво или друштво со ограничена одговорност, што презема гаранција за исполнување на обврските спрема другите доверители.

Односите на доверителите од став 1 на овој член се уредуваат со договор.

Договорот од став 2 на овој член предизвикува правно дејство кога ќе го одобри стечајниот совет.

Член 86

По спроведениот стечај или ликвидација на претпријатието, остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса се пренесува на Агенцијата, сразмерно на уделот на општествениот капитал во трајниот капитал на претпријатието.

Член 86-а

Агенцијата во Владата на Република Македонија, може да поднесе предлог за основање на друштво за управување со инвестиционен фонд.

Друштвото од став 1 на овој член се основа согласно со Законот за инвестициони фондови и Законот за трговски друштва.

Одлука за основање на друштвото од став 1 на овој член донесува Владата на Република Македонија.

Со одлуката за основање на друштвото за управување со инвестиционен фонд, поблиску ќе се определат акциите кои ќе се внесат во имотот на инвестициониот фонд, како и средствата, опремата и вработените кои ќе се преземат од Агенцијата.

Член 86-б

Друштвото од член 86-а на овој закон ќе управува со инвестиционен фонд кој ќе се основа со акции во износ од 1.000.000 ДЕМ, кои ги поседува Агенцијата односно Република Македонија.

Акциите кои ќе ги издаде инвестициониот фонд ќе гласат на Агенцијата.

VI-a ПРОДАЖБА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 86-а

Бришан

Член 86-б

Бришан

Член 86-в

Бришан

Член 86-г

Бришан

**VII АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА
ТРАНСФОРМАЦИЈА НА
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО
ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ**

Член 87

Агенцијата има својство на правно лице и јавни овластувања утврдени со овој закон.

Агенцијата е самостојна во својата работа.

Член 88

Со Агенцијата управува Управен одбор на Агенцијата, кој е составен од девет члена.

Со Агенцијата раководи директор.

Членовите на Управниот одбор на Агенцијата и директорот на Агенцијата ги именува Владата на Република Македонија.

Агенцијата во своето работење може да ангажира компетентни консултанти и советници од земјата и странство.

Член 89

Агенцијата ги врши работите што се однесуваат на организирањето, контролата и спроведувањето на трансформацијата на претпријатијата.

Агенцијата го презема поведувањето и непосредното водење на постапката за трансформација кога претпријатието не постапува според роковите и начините утврдени со овој закон.

Во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член, Агенцијата ги презема сите дејствија за спроведување на постапката за трансформација, кои според овој закон имаат право и обврска да ги преземат органите на управување на претпријатието.

Агенцијата ги презема сите дејствија за спроведување на постапката за трансформација и за имотот на претпријатијата, за кој претпријатијата, односно правните лица немаат доказ за сопственост.

Член 89-а

Средствата (објекти, машини и дуга опрема, влогови во други правни субјекти и друго) кои не се опфатени во постапката за трансформација или се напуштени од страна на трансформираното претпријатие, се пренесуваат на Агенцијата.

Врз основа на барање на Агенцијата за приватизација, Комисијата на Владата за приватизација носи решение за преземање на деловни средства од став 1 на овој член.

Против решението од став 2 на овој член претпријатието, односно друштвото има право на жалба до Владата на Република Македонија.

Решението од став 2 на овој член е основа за запишување на правото на сопственост во јавните книги.

Средствата од членот 86 на овој закон и ставот 1 на овој член, Агенцијата може да ги продава, да ги дава во закуп, да ги дава во закуп со право на откуп или на друг начин да располага со истите до нивната продажба, на начин и под услови утврдени со закон.

Член 90

Агенцијата донесува статут со кој поблиску го уредува работењето и организацијата на Агенцијата.

Статутот на Агенцијата го донесува Управниот одбор на Агенцијата, во рок од 30 дена по неговото конституирање.

На статутот на Агенцијата согласност дава Владата на Република Македонија.

Член 91

На директорот и на членовите на Управниот одбор на Агенцијата не им е дозволено да купуваат акции, односно удели на претпријатијата што ги продава Агенцијата.

Член 92

Агенцијата донесува годишна програма за работа и финансиски план на кој согласност дава Владата на Република Македонија.

Од приходите што ги остварува Агенцијата, се надоместуваат трошоците од тековното работење според програмата за работа на Агенцијата.

Агенцијата му поднесува годишен извештај на Собранието на Република Македонија за работењето и за користењето на средствата. Извештај со иста содржина Агенцијата два пати во годината, доставува и до Владата на Република Македонија.

Член 93

Средствата што ги остварува Агенцијата се пренесуваат месечно на посебна републичка сметка.

Средствата од став 1 на овој член се наменуваат за:

- враќање на внатрешни и надворешни долгови на Република Македонија, а особено на долгот по основ на девизните штедни влогови на граѓаните;

- обезбедување на правата на работниците и создавање можности за вработување на работниците кои ќе останат без работа заради сопственичката трансформација;

- обештетување на лицата кои полагаат право на сопственост во согласност со прописите за денационализација, а не можеле да бидат обештетени со акции, односно удели и

- развојни програми и проекти.

Собранието на Република Македонија, на предлог на Владата на Република Македонија, донесува програма за намена на средствата од став 2 на овој член.

Член 94

Приоритетната акција што претпријатието ја издава и ја пренесува на Агенцијата и гласи на име, покрај правата утврдени со овој закон и Законот за трговските друштва ѝ дава право на Агенцијата да дава претходна согласност на претпријатијата за: намалување на основната главница, продолжување на траењето и предвременото престанување на друштвото, спојување и припојување на друштвото, отгуѓување на имотот на друштвото, давање под закуп на друштвото или на неговите главни делови или склучување на слични договори.

Согласноста од став 1 на овој член Агенцијата ја дава најдоцна во рок од 30 дена од поднесувањето на барањето.

“VII-a ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ И УДЕЛИТЕ ИЗДАДЕНИ НА АГЕНЦИЈАТА”

Член 95

Акциите и уделите издадени на Агенцијата согласно со одредбите на овој закон, Агенцијата ги става на продажба одделно или во пакет со акциите и уделите издадени на Република Македонија.

Продажбата на акциите и уделите се објавува во еден од дневните весници што излегуваат во Република Македонија, во весниците на јазиците на националностите и во “Службен весник на Република Македонија” а по потреба и во меѓународен информативен весник.

Постапката за продажба на акциите и уделите од став 1 на овој член, поблиску ги пропишува Владата на Република Македонија.

До продажбата на акциите, односно уделите издадени на Агенцијата, Управниот одбор на Агенцијата именува претставник на истите.

Член 95-a

Акциите и уделите од член 95 став 1 на овој закон, се продаваат по пат на јавна берзанска аукција, согласно со процедурите за тргување на акциите и уделите донесени од страна на Берзата врз основа на претходно добиено мислење на Агенцијата.

По исклучок од став 1 на овој член, продажбата на акциите односно уделите може да се врши и врз основа на претходно објавен јавен повик за прибирање на понуди, доколку се работи за друштва определени со акт на Владата на Република Македонија, а се од

особено значење за економијата на Република Македонија и постојат можности и интерес за проширување и реактивирање на деловните активности на друштвата.

Исклучокот од став 2 на овој член се однесува и на претпријатијата опфатени со Акциониот план за претпријатијата загубари, донесен од Владата на Република Македонија.

При продажбата на акциите и уделите од став 2 на овој член соодветно се применуваат одредбите на член 48 став 3, член 50, член 50-а и член 62 ставови 2 и 3 од овој закон.

Одлуката за продажба на акциите и уделите освен во случаите од став 2 на овој член ја донесува Управниот одбор на Агенцијата.

Продажбата на акциите и уделите се врши во пакет, а налогот за продажба го издава директорот на Агенцијата.

1. Продажба на акции-Се брише

Член 95-б

Плаќањето на акциите и уделите може да се врши во готово или со хартии од вредност издадени од Република Македонија.

Член 95-в

Почетната продажна цена на акциите и уделите предмет на продажба ја утврдува Управниот одбор на Агенцијата.

Минималната почетна продажна цена од став 1 на овој член, изнесува 10% од номиналната вредност на акциите и уделите во друштвата, освен во случаите кога анализата на економските параметри на друштвото или понудата и побарувачката на акциите на организираниот пазар на хартии од вредност упатуваат на повисока односно пониска пазарна цена.

Член 95-г

Се брише

Член 95 – д

Се брише

Член 95 - ё

Се брише

Член 95 - е

Се брише

2. Продажба на удели- Се брише

Член 95 - ж

Се брише

VIII. ПРИМЕНА НА ЗАКОНСКИТЕ ОДРЕДБИ

Член 96

Одредбите од овој закон, кои се применуваат на акциите во акционерско друштво, соодветно се применуваат и за уделите во друштвата со ограничена одговорност.

Уделот кој го продава Агенцијата е делив.

Член 97

Претпријатијата што работат со странски капитал како претпријатија во мешовита сопственост, се трансформираат со спогодба со странското лице, најдоцна во рок од една година по влегувањето во сила на овој закон.

Ако не дојде до спогодба во рокот утврден во став 1 од овој член, изборот и спроведувањето на постапката за трансформација го врши Агенцијата.

Член 98

Кога во вредноста на претпријатието општествениот капитал учествува повеќе од 51% од вкупната вредност на капиталот, претпријатието може да го промени седиштето, односно да изврши статусна промена со која значителен дел од претпријатието ќе го пренесе во сопственост на претпријатие што има седиште надвор од Република Македонија, само со согласност на Комисијата на Владата за приватизација.

Член 99

Ако со закон не е поинаку уредено, заштитата на претпријатијата во процесот на трансформација, како и на општествениот капитал во нив, ја врши јавниот правобранител на Република Македонија.

Јавниот правобранител ги презема сите мерки и правни средства и врши други со закон утврдени права и должности заради заштита на претпријатијата и општествениот капитал во процесот на трансформацијата.

Јавниот правобранител поведува пред Уставниот суд на Република Македонија или пред судовите постапка за укинување или поништување на одлуки или други акти со кои се оштетува општествениот капитал.

Член 100

Трансформацијата извршена според одредбите на овој закон се запишува во соодветниот регистар.

Владата на Република Македонија ќе изврши дополнување на уредбата за упис на претпријатијата и на другите правни лица кои вршат стопанска дејност во судскиот регистар, за начинот на запишувањето на трансформацијата извршена според овој закон.

Пред запишувањето на трансформацијата во соодветниот регистар претпријатието е должно да изготви акционерска книга, односно книга на удели, како и на имателите на акции, односно удели,

да им издаде акции или потврда за акции, односно удели.

По запишаната трансформација друштвото во рок од од 30 дена до агеницијата доставува извод од извршениот упис.

Претпријатието е должно на барање на акционерот, односно содружникот да му издаде потврда во која ќе ги наведе сите промени на боројот и номиналната вредност на акциите, односно уделот од нивното издавање, односно запишување, до денот на завршувањето на постапката за трансформација, како и основата за тие промени.

Член 100-а

Во случај кога општествениот капитал во претпријатијата кои во постапката за трансформација вршат статусни промени, нема да биде откупен делумно или целосно, односно трансформацијата нема да биде реализирана на начин и под услови утврдени со овој закон, деловите на претпријатијата во кои е завршена трансформацијата и со поделбата се организирале како акционерски друштва или друштва со ограничена одговорност се запишуваат во соодветниот регистар.

За деловите на претпријатијата од став 1 на овој член кои со поделбата треба да се организираат како акционерски друштва или друштва со ограничена одговорност кои треба да настанат со припојување или спојување на неоткупениот општествен капитал од претпријатието на Агенцијата и се издаваат обични акции, односно удел, и по донесувањето на одлуката за организирање во акционерско друштво или друштво со ограничена одговорност од страна на Управниот одбор на Агенцијата се запишуваат во трговскиот регистар, а претпријатието се брише од регистарот.

Ако акционерското друштво или друштвото со ограничена одговорност од став 2 на овој член, во рок од 15 дена по донесувањето на одлуката од страна на Управниот одбор на Агенцијата не и издаде обични акции, односно удел истите акции, односно уделот стануваат акции, односно удел на Агенцијата што со одлука го констатира Агенцијата.

Избришан став 4.

При организирањето на деловите на претпријатието од став 2 на овој член во акционерско друштво или друштво со ограничена одговорност, соодветно се применуваат одредбите од овој закон кои се однесуваат на утврдувањето на вредноста, издавањето на акции, односно удели под повластени услуги и одредбите кои се однесуваат на заштитата на правата на поранешните сопственици и нивните наследници.

IX. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 101

Глоба во износ од 3.000 евра до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице ако:

1) не изврши процена на општествениот капитал, а пристапи кон негова трансформација (член 9);

2) не издаде акции или потврди за удели во претпријатието, односно ако одлуката ја донесе неовластен орган (член 15);

3) не ја достави одлуката за трансформација до Агенцијата со целосната документација (член 15);

3-а) го кредитира купувањето на акциите, односно уделите или дава гаранција за кредитите што се земаат за таа цел (член 23 став 4);

4) се брише;

5) во пропишаниот рок на Агенцијата не и ги пренесе средствата остварени со трансформацијата (член 20);

6) во пропишаниот рок не издаде, односно достави потврди за девизните средства што се водат како штеден влог, а граѓаните сакаат да ги употребат за купување акции, односно удели (член 23);

7) овозможи продажба на акции, односно удели под повластени услови спротивно на овој закон (членови 25, 26, 27 и 28);

7-а) се брише

8) не води евиденција на запишаните акции, односно ако ја води несоодветно (член 29);

9) не го овозможи остварувањето на правата на поранешните сопственици, односно ја спречува постапката на барателите (членови 34, 36, 37 и 38);

9-а) не прави ревизија на економско-финансиското работење (член 64 став 4);

10) не постапува според насоките на Агенцијата во случаите предвидени во овој закон (член 89);

10-а) склучи договор за продажба, закуп, лизинг, франшизинг или за друг облик на располагање и продажба на општествениот капитал или имот без согласност на Агенцијата кога тоа е предвидено со овој закон (член 94 и 111)

10-б) пред запишувањето на трансформацијата во судскиот регистар не и достави на Агенцијата акционерска книга, односно книга на удели, како и на имателите на акции, односно удели не им издаде акции или потврда за акции, односно удели (член 100 став 3)

10-в) се брише

10-г) по запишаната трансформација на друштвото не и достави на Агенцијата извод од извршениот упис (член 100 став 4);

11) не ја извести во законски определениот рок Агенцијата за спроведената трансформација согласно со Законот за општествениот капитал (член 103);

12) во текот на контролата, односно ревизијата на надлежните органи не им овозможи увид во бараната документација (член 103); и

13) не ги отстрани недостатоците утврдени при контролата на извршената трансформација согласно со Законот за општествениот капитал (член 105);

Глоба во износ од 1.000 евра до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од став 1 на овој член на одговорното лице кај правното лице.

Член 101-а

Овластеното лице во трговското друштво за водење на книга на акции, односно книга на удели, што ќе одбие да изврши запишување на акциите односно уделите во книгата на акции односно книгата на удели, на акциите односно уделите на кои физичко или правно лице има право на тоа по било која законска основа и не издаде потврда со сите промени на бројот и номиналната вредност на уделите односно акциите, ќе се казни со парична казна или казна затвор до една година.

Член 102

Директорот и членовите на Управниот одбор на Агенцијата ако купат акции, односно удели на претпријатијата што ги продава Агенцијата, ќе се казнат со казна затвор од една до десет години.

Купените акции или удели ќе им се одземат.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 103

Претпријатието кое до денот на влегување во сила на овој закон извршило сопственичко трансформирање, е должно во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон да ја извести Агенцијата и да и достави копии на одлуките за издавање на интерни акции, односно удели и за организирање на општественото претпријатие како акционерско друштво или друштво со ограничена одговорност во приватна, односно мешовита сопственост.

Заедно со податоците од став 1 на овој член, претпријатието е должно да приложи и податоци за утврдената вредност на општествениот капитал пред отпочнување на приватизацијата, правото на упис на интерни акции, запишаните интерни акции, попустите, начинот на плаќањето на интерните акции, односно удели и за начинот на кој е извршена приватизацијата на претпријатието во општествена сопственост.

Овластена организација или друштво за контрола на законитоста и

исправноста на сметководствените искази врши контрола на податоците од годишната пресметка за 1989, 1990, 1991 и 1992 година, односно од годината во која е користена книговодствената вредност на општествениот капитал, врз основа на што е извршена приватизација на општествениот капитал според Законот за општествениот капитал, на резултатите од работењето во согласност со прописите и стандардите за економско-финансиска ревизија, начинот на утврдување на општествениот капитал согласно со Правилникот за начинот на утврдување на износот на деловниот фонд (“Службен лист на СФРЈ” број 53/90), Правилникот за начинот на утврдување на шестгодишниот односно трикратниот годишен износ на исплатените нето лични доходи во претпријатието и начинот на утврдување на сразмерниот износ на одобрените попуст за интерните акции (“Службен лист на СФРЈ” број 53/90), правилноста на стапките и износот на попустот на интерните акции, евидентирањето на акционерскиот капитал по основ на издадените интерни акции согласно со Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на контата во контниот план (“Службен лист на СФРЈ” број 21/89, 36/89, 5/90, 7/90 и 6/92) и други сметководствени и книговодствени исправи што се од значење за утврдување на законитоста во трансформацијата на општествениот капитал, контрола на ревалоризацијата на неотплатениот дел на интерните акции согласно со Законот за општествениот капитал и контрола на распоредот на ревалоризационата резерва и добивката според Законот за сметководство (“Службен лист на СФРЈ” број 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 и 61/90).

Ако се издадени интерни акции по Законот за исплата на личните доходи, на средствата за непосредна заедничка потрошувачка и средствата за исхрана на работниците во текот на работата (“Службен лист на СФРЈ” број 37/90 и 84/90) согласно со став 3 на овој член, се врши контрола и на законитоста и исправноста на примената на член 4 од Законот за исплата на личните доходи, на средствата за непосредна заедничка потрошувачка и средствата за исхрана на работниците во текот на работата, а особено дали издадените интерни акции се покриени со остварениот приход, како и дали и акционерскиот капитал е користен за покривање на загуби ако ги искажало претпријатието.

Член 104

При контролата на примената на Законот за општествениот капитал, особено ќе се утврди дали:

- издавањето на интерни акции, односно удели заради продажба, односно прибавување на дополнителен капитал е вршено со т.н. втора, трета и повеќе емисии по донесувањето на одлуката за издавање на

интерни акции, односно удели и одлуката за промена на статусот, односно организирањето на претпријатието од општествена сопственост во мешовита сопственост, односно во приватна сопственост и врз таа основа неколкукратно се користени погодностите на Законот за општествениот капитал;

- е користен попуст над тригодишниот личен доход, кога работникот купувал интерни акции согласно со член 1f на Законот за општествениот капитал;

- отплатата на интерните акции, односно удели е вршена со средства од зголемените аконтации на чистите лични доходи, а претпријатието по годишната пресметка искажало загуба во работењето или ако во текот на годината правното лице било инсолвентно непрекинато 60 дена или 60 дена со прекин во изминатите 75 дена;

- интерните акции се уплатени во пари, согласно со членот 1ж од Законот за општествениот капитал и

- продажбата на претпријатието во целост или делумно е извршена според проценетата вредност или со јавно наддавање, односно дали договорот за продажба е склучен со Републичкиот фонд за развој и дали средствата остварени со продажбата во целост се уплатени во Фондот.

Член 105

Ако Агенцијата утврди дека сопственичката трансформација и врз таа основа организирањето на претпријатието како друштво не се спроведени во согласност со закон, со решение утврдува рок за отстранување на недостатоците, што не може да биде подолг од 30 дена.

Против решението од став 1 на овој член, претпријатието може да поднесе приговор до Комисијата на Владата за приватизација.

Ако претпријатието не ги отстрани недостатоците, Агенцијата го известува јавниот правобранител кој во рок од наредните 30 дена поднесува тужба до надлежниот суд за утврдување на ништавност на уписот во судскиот регистар на извршената трансформација, односно приватизација на општествениот капитал и организирањето на претпријатието во општествена сопственост во акционерско друштво или друштво со ограничена одговорност во мешовита или приватна сопственост.

Ако судот утврди ништавност на уписот во судскиот регистар, од судскиот регистар се брише статусната промена што ја извршило претпријатието кое било во општествена сопственост, односно промената на сопственоста над општествениот капитал.

Ништавност на уписот во судскиот регистар може да се утврди во рок од три години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 106

Ако во претпријатија или од нив зависни или поврзани претпријатија, кои за времето од 1 јануари 1990 година до влегувањето во сила на овој закон на кој и да било начин статусно се трансформирале или реорганизираше или извршиле друга статусна промена (спојување, припојување или поделба), при што е пренесуван општествен капитал или основале и вложувале во нови претпријатија или на друг начин пренесувале или отуѓувале општествен капитал или одделни деловни функции на други претпријатија, постои сомневање дека е оштетен општествениот капитал се врши финансиска, сметководствена и правна контрола на законитоста и правилноста на спроведувањето на постапката.

Контролата од став 1 на овој член ја врши организација овластена за контрола на законитоста и исправноста на сметководствените искази, овластени органи и овластени физички лица.

Контрола согласно со став 1 од овој член се врши по барање на јавниот правобранител, јавниот обвинител, инспекциски орган и Агенцијата.

Предлогот поднесен од јавниот правобранител, јавниот обвинител и инспекциски орган Агенцијата го доставува до овластената организација за контрола на законитоста и исправноста на сметководствените искази, овластени органи, односно овластени физички лица.

По извршената контрола се составува записник со наод и мислење и истиот се доставува до Агенцијата, јавниот обвинител и јавниот правобранител на нивна надлежност за евентуално поведување на постапка.

Претпријатијата од став 1 на овој член должни се во текот на контролата да им поднесат на надлежните органи извештај со приказ на постапките и документи за располагањето со општествениот капитал.

Ако со контролата се оцени дека е оштетен општествениот капитал, јавниот правобранител покренува соодветна постапка за поништување или за утврдување на неважност на одделни акти или договори, склучени на штета на општествениот капитал.

До завршувањето на постапката од став 7 на овој член не може да се започне или продолжи со трансформацијата согласно со овој закон.

Агенцијата, јавниот обвинител и јавниот правобранител по добиен извештај од извршената контрола, можат да побараат и дополнителна контрола за недоволно јасни состојби.

Лицата кои ќе бидат овластени да вршат контрола согласно со став 1 од овој член, имаат статус на службено лице и за

својата работа се кривично одговорни.

Член 107

Претпријатијата од член 3 став 1 на овој закон, што извршиле трансформација во акционерско друштво, односно друштво со ограничена одговорност во мешовита, односно приватна сопственост до донесувањето на закон со кој ќе се определат условите и начинот на нивното организирање и сопственичко трансформирање и со кои поблиску ќе биде определен нивниот статус, не можат да преземаат дејствија и активности според овој закон.

Претпријатијата од став 1 на овој член на Агенцијата и издаваат обични акции за остатокот на општествениот капитал коишто на Агенцијата и обезбедуваат мнозинство гласови во собранието на друштвото.

Член 108

При сопственичкото трансформирање претходно се уредуваат односите што настанале по основ на здружени, вложени или пренесени средства со обврска за враќање или учество во доходот или добивката.

Член 109

Интерните акции издадени според Законот за општествениот капитал, платени со пари, добиваат својство на обични акции.

Интерните акции издадени според Законот за општествениот капитал, а платени со интерни акции издадени согласно со член 4 на Законот за исплата на личните доходи, на средствата за непосредна заедничка потрошувачка и средствата за исхрана на работниците во текот на работата, добиваат својство на обични акции, ако имателите на интерните акции ги платат со закон пропишаните обврски.

Интерните акции издадени според член 4 на Законот за исплата на личните доходи, на средствата за непосредна заедничка потрошувачка и средствата за исхрана на работниците во текот на работата, што не се употребени за отплата на интерни акции издадени според Законот за општествениот капитал, добиваат својство на обични акции.

Обврските од став 2 на овој член се пресметуваат на номиналната вредност на интерните акции, а се плаќаат три месеци од денот на извршената контрола, односно ревизија утврдена со овој закон, по извршената ревалоризација со порастот на цените на мало на денот на плаќањето на обврските.

Интерните акции од ставовите 1,2 и 3 на овој член својството на обични акции го стекнуваат согласно со овој закон и имаат својство на акции според

Законот за хартии од вредност.

Лицата кои согласно со Законот за општествениот капитал запишале интерни акции, а не уплатиле рата во рокот утврден во одлуката за издавање на интерни акции, го губат правото на натамошна отплата на интерните акции.

Ако со одлуката не е утврден рокот од став 6 на овој член, се смета дека лицата не ги уплатиле во рок запишаните интерни акции, ако не уплатиле две рати едноподруго или три рати со прекин во текот на шест месеци.

Агенцијата донесува упатство за промена на интерните акции од ставовите 1,2 и 3 на овој член во обични акции.

Член 110

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, интерните акции издадени според Законот за општествениот капитал и Законот за исплата на личните доходи, на средствата за непосредна заедничка потрошувачка и средствата за исхрана на работниците во текот на работата не можат да се продаваат до нивното трансформирање што ќе се изврши согласно со член 109 на овој закон.

Член 111

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, додека не се отпочне со реализација на избраниот начин на трансформација, претпријатијата не можат да продаваат градежни објекти и други основни средства со вредност поголема од 50.000 ДЕМ без согласност на Агенцијата.

Согласноста од став 1 на овој член Агенцијата ја дава во рок од 30 дена од денот на добивањето на барањето на претпријатието.

Средствата остварени со продажбата од став 1 на овој член се уплатуваат во Агенцијата.

Член 112

Агенцијата почнува со работа со денот на именувањето на членовите на Управниот одбор и на директорот на Агенцијата.

Именувањето на членовите на Управниот одбор и на директорот на Агенцијата ќе се изврши во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Средствата, вработените и другите права и обврски на Агенцијата за реструктурирање и развој и Републичкиот фонд за развој ги презема Агенцијата.

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Законот за Агенцијата за реструктурирање и развој ("Службен весник на СРМ" број 20 /90 и 36/90) и Законот за Републичкиот фонд за развој ("Службен весник на СРМ" број 20/90).

Член 113

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, престанува да важи Законот за општествениот капитал ("Службен лист на СФРЈ" број 84/89 и 46/90) и членот 36 од Законот за претпријатијата ("Службен лист на СФРЈ" број 77/88, 40/89, 46/90 и 61/90), а членот

145-б од Законот за претпријатијата престанува да се применува на претпријатијата во општествена сопственост и на претпријатијата во мешовита сопственост во поглед на располагањето со општествениот капитал.

До спроведувањето на трансформацијата не се применува и членот 187-а од Законот за претпријатијата.

Член 113-а

Претпријатијата кои произлегле со поделба на претпријатие кое трансформацијата ја извршило согласно со Закон за реструктурирање на дел од претпријатијата кои во своето работење искажуваат загуби ("Службен весник на Република Македонија" број 2/95), може да одговараат само за делот од обврските на поделеното претпријатие и без солидарна одговорност меѓу нив, доколку за тоа согласност дале доверителите чиј побарувања изнесуваат повеќе од половина на побарувањата на сите доверители кои имаат право на глас и кога тоа ќе биде утврдено во програмата за реструктурирање.

Член 114

Претпријатието што ја започнало постапката на трансформација согласно со Законот за општествениот капитал, а не ја завршило, ќе ја продолжи според одредбите на овој закон.

Член 115

Актите што се утврдени со овој закон, Владата на Република Македонија, Комисијата на Владата за приватизација и Агенцијата, ќе ги донесат најдоцна 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 116

Постапките на трансформација започнати пред влегувањето во сила на Законот за измени и дополнувања на Законот за трансформација на претпријатија со општествен капитал (Сл.в.21/98) ќе завршат според одредбите на истиот.

Приоритетните акции што претпријатијата ги издале на Агенцијата за општествениот капитал кој не се отплаќа на рати, со денот на влегувањето во сила на законот од ст.1 се претвораат во обични.

Член 117

Доколку со влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл.в.25/99 од 30.04.1999) е засновано заложно право на градежни објекти и други основни средства без согласност на

Агенцијата при нивната продажба во постапката за наплата на доспеаните побарувања Агенцијата не дава согласност.

Член 117-а

Кога ќе се спроведе постапката за трансформација, а акциите односно уделите според избраниот модел, не се продадат или избраниот модел се смета дека не е успешен согласно со овој закон, постапката за трансформација не се повторува. Агенцијата ги става на продажба непродадените акции, односно удели, а претпријатието се организира како акционерско друштво, односно друштво со ограничена одговорност. Доколку претпријатието било во мешовита сопственост се усогласува со Законот за трговските друштва.

Општествениот капитал на друштвото од став 1 на овој член ќе биде изразен согласно со Законот за трговските друштва.

Член 118

Бришан

Член 119

Бришан

Член 120

Бришан

Член 121

Бришан

Член 122

Во случаите кога постои основано сомнение за општетување на општествениот и државниот капитал, се врши финансиска, сметководствена и правна контрола над законитоста на постапката за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и продажбата на акциите и уделите издадени врз основа на општествениот и државниот капитал.

Став 2 се брише

Контролата од ставовите 1 и 2 на овој член ја вршат Министерство за финансии - Управата за јавни приходи и овластени правни и физички лица од Министерство за финансии или независни ревизорски друштва овластени од министерот за финансии.

Контролата се врши по барање на јавниот правобранител, јавниот обвинител, инспекциски орган и Комисија на Влада за приватизација.

При вршењето на контрола, субјектите над кои се врши контрола се должни на надлежните органи да им ја стават на увид целокупната потребна документација.

По извршената контрола се составува извештај со наод и мислење и истиот се доставува до поднесувачите на барањето за контрола од став 4 на овој член, јавниот правобранител и јавниот обвинител на нивна надлежност.

Ако со контролата се оцени дека е општетен општествениот капитал или

државниот капитал, јавниот правобранител или јавниот обвинител, покренуваат соодветна судска постапка, односно постапка пред надлежните органи, за укинување или поништување, односно ништовност на одделни акти или договори, согласно со постојните прописи.

Член 123

Акциите и уделите издадени на Агенцијата и Република Македонија врз основа на овој закон и Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата, кои нема да се продадат до 31 декември 2004 година, се пренесуваат на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија.

На Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија се пренесуваат и акциите и уделите со кои ќе се стекне Република Македонија, согласно овој закон по 31 декември 2004 година.

Акциите од ставовите 1 и 2 на овој член со денот на преносот не се конвертираат во приоритетни акции, истите се обични акции.

Одредбата од ставовот 3 на овој член соодветно се применува и на уделите.

При продажбата на акциите, односно уделите издадени на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, согласно со овој закон, соодветно се применуваат членовите 95-а став 1,5 и 6 и член 95-в став 1 од овој закон.

Плаќањата на акции и удели под повластени услови, дефинирани во членовите 26, 27, 28 и 29 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, преминуваат во надлежност на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија.

Член 124

Средствата (објектите, машините и друга опрема) кои до влегување во сила на овој закон и биле пренесени на Агенцијата согласно член 89-а, од овој закон и Законот за отстапување на деловни средства од страна на претпријатијата во кои што Република Македонија и Агенцијата на Република Македонија за приватизација имаат акции и удели, кои нема да се продадат или на друг начин не било располагаано со истите во согласност со член 89-а од овој закон, до 31 декември 2004 година, се пренесуваат на Јавното претпријатие за стопанисување на станбениот и деловниот простор на Република Македонија.

Правата, обврските и надлежностите на Агенцијата утврдени во член 89-а од овој закон и Законот за отстапување на деловни средства од страна на претпријатијата во кои што

Република Македонија и Агенцијата на Република Македонија за приватизација имаат акции и удели, до 31.12.2004 година, преминуваат на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен фонд на Република Македонија.

Член 125

Надлежностите на Агенцијата што се однесуваат на следењето на обврските на плаќањето врз основа на договорите склучени во постапка на трансформација на претпријатијата со општествен капитал, односно на договорите за продажба на акции и удели издадени врз основа на општествен и државен капитал, по 31 март 2005 година, преминуваат во Министерството за финансии.

Член 126

Опремата, инвентарот и документацијата на Агенцијата, сврзана со работите од член 7,8 и 9 од овој закон, се пренесуваат на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување, Јавното претпријатие за стопанисување на стамбениот и деловниот простор на Република Македонија и Министерството за финансии.

Член 127

Надлежностите, правата и обврските на Агенцијата утврдени со овој закон кои не се пренесуваат односно не преминуваат на субјектите од член 7,8 и 9 од овој закон, до 31 март 2005 година, преминуваат во Министерството за економија.

Имотот, опремата, инвентарот, архивата и другата документација, на Агенцијата поврзано со надлежностите, правата и обврските од став 1 на овој член се пренесуваат во Министерството за економија.

Член 128

Вработените во Агенцијата ги преземаат Фондот на пензиско и инвалидско осигурување, Јавното претпријатие за стопанисување на станбен и деловен простор на Република Македонија, Министерството за финансии и Министерството за економија, согласно со Актите за ситематизација на работите и задачите.

Член 129

За пренесување на акциите и уделите, средствата (објектите машините и другата опрема) другиот имотот, опремата, средствата за работа, паричните средства, архивата и документацијата и за преземање и распоредување на вработените од Агенцијата, Владата на Република Македонија формира Комисија.

Комисијата од став 1 на овој член се формира од претставници на: Агенцијата, Министерството за финансии, Министерството за економија, Министерството за транспорт и врски, Фондот за пензиско и инвалидско

осигурување и Јавното претпријатие за стопанисување со станбениот и деловниот простор на Република Македонија.

Комисијата од став 1 на овој член сочинува делбен биланс на Агенцијата и дава мислење за распоредување на вработените во субјектите од член 12 на овој закон.

Владата на Република Македонија конечниот делбен биланс, го утврдува најдоцна до 31.03.2005 година.

Член 130

Постапката за продажба на уделите по јавен повик за прибирање на понуди по кои е извршено јавно отварање на понудите, до влегување во сила на овој закон, продолжуваат според одредбите на член 50 и 50-а од овој закон.

Над претпријатијата кои до 31.03.2005 година, нема да ја отпочнат постапката за нивна трансформација, се спроведува ликвидација согласно со Законот за трговски друштва.

Член 131

Остатокот од стечајната маса од член 86 на овој закон, по 31.03.2005 година, се пренесува на субјектите од член 7,8,9 и 11 на овој закон.

Член 132

Агенцијата за приватизација по 31.03.2005 година, престанува со работа.

Член 133

Со денот на влегување во сила на овој закон престанува да важи член 9 став 1,2,3 и 4 и член 11 од Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/96, 25/99, 81/99, 49/2000 и 6/2002).

Член 134

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Забелешка:

- Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатија со општествен капитал е објавен во Службен весник на РМ бр.25/99 на 30.04.1999г. и стапува во сила со денот на објавувањето.

- Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатија со општествен капитал е објавен во Службен весник на РМ бр.81/99

на 21.12.1999г. и стапува во сила со денот на објавувањето.

Во член 7 од истиот стои: "Актите и преземените дејствија што настанале со примената на одредбите од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на РМ" бр.25/99), а кои со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат, надлежните правни субјекти ќе ги усогласат со овој закон во рок од 30 дена од неговото влегување во сила.

- Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатија со општествен капитал е објавен во Службен весник на РМ бр.49/00 на .2000г. и стапува во сила со денот на објавувањето.

- Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатија со општествен капитал е објавен во Службен весник на РМ бр.06/2002 на 30.01.2002г. и стапува во сила наредниот ден од денот на објавувањето односно од 31.01.2002г.

-Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал е објавен во Службен весник на РМ бр.31/2003 на 05.05.2003 година и влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето, односно од 13.05.2003 година.

-Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал е објавен во Службен весник на РМ бр.38/2004 на 17.06.2004 година и влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" односно од 17.06.2004 година.

-Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал е објавен во Службен весник на РМ бр.35/06

- Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал е објавен во Службен весник на РМ бр.84/07